



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 20 јуни 1975  
Скопје  
Број 23  
Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-601-138

219.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Се прогласува Законот за Самоуправната интересна заедница за заштита од градобијност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделна седница на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јуни 1975 година.

Број 06-1458  
11 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Претседателството на СРМ,  
**Видое Смилевски, с. р.**

### ЗАКОН

#### ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

##### 1. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Со овој закон се основа самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност, начелата на нејзината организација и за меѓусебните односи како и обврските за плаќање на придонес.

###### Член 2

Работниците, преку основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и работните луѓе што вршат земјоделска дејност, со средства за работа над кои постои право на сопственост (земјоделци) преку месните заедници, во кои претежен дел од граѓаните се занимаваат со земјоделска дејност со здружување на средствата, остваруваат заеднички интереси за заштита од градобијност на земјоделските култури и врз начелата на заемност и солидарност основаат самоуправна интересна заедница.

###### Член 3

Дејноста на заедницата за заштита од градобијност е од посебен општествен интерес.

###### Член 4

Заради задоволување на своите лични и заеднички потреби и интересите во областа на заштита од градобијност, работниците на основните организации на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници во областа на зем-

јоделството, плаќаат придонес од доходот, а работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост плаќаат придонес од личниот доход од земјоделска дејност.

##### II. ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

###### Член 5

Заедницата за заштита од градобијност се основа со самоуправна спогодба за подрачјето на Републиката (Републичка самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност).

Самоуправната спогодба за основање на заедницата за заштита од градобијност ја склучуваат: работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци) преку месните заедници, како и работниците на основните организации на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството.

Кон самоуправната спогодба за основање на заедницата, можат да пристапат и други основни организации на здружен труд чиј имот се штити.

Заедницата за заштита од градобијност се смета дека е основана кога самоуправната спогодба за нејзиното основање ќе ја склучи мнозинството на учесниците кои ја претставуваат заедницата од став 2 на овој член.

###### Член 6

Самоуправната спогодба за основање и статусот на Републиката самоуправна интересна заедница за заштита од градобијност ги потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

###### Член 7

Заедницата за заштита од градобијност:

- ја програмира и спроведува заштитата од градобијност на земјоделските култури;
- ја програмира динамиката на изградбата и реконструкцијата на основната мрежа за заштита од градобијност и врши надзор над нивното извршување;
- обезбедува средства и услови за остварување на заштитата од градобијност на територијата на Социјалистичка Република Македонија;
- обезбедува единственост во функционирањето на заштитата од градобијност во Републиката; и
- остварува и други работи од заеднички интерес од областа на заштитата од градобијност.

###### Член 8

Предлогот на програма за динамиката на изградбата и реконструкцијата на основната мрежа за заштита од градобијност го подготвува Републичкиот хидрометеоролошки завод.

###### Член 9

Со работите на самоуправната интересна заедница управува собрание кое го сочинуваат делегати.

Собранието на заедницата определени извршни функции им доверува на своите извршни органи, кои му се одговорни за својата работа.

Членовите на извршните органи ги избира Собранието од својот состав.

**Член 10**

Собранието на заедницата го сочинуваат делегати што ги делегираат и отповикуваат делегациите на основните организации и заедници од редот на членовите на делегациите и тоа од:

1. делегациите на основните организации на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството и организации чиј имот се заштитува од градобијност, и
2. делегациите на месните заедници на работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци).

**Член 11**

Собранието на заедницата ги врши особено следните работи:

1. донесува статут на заедницата;
2. донесува годишна програма и програма за долгорочен развој на заштитата од градобијност,
3. утврдува стапка на придонесот за заштита од градобијност;
4. врши распределба на средствата на заедницата;
5. донесува мерила и критериуми за финансирање на заштитата од градобијност;
6. остварува соработка со органите и организациите во земјата и надвор од неа, по прашањата од интерес за остварување на противградобијната одбрана;
7. донесува финансиски план и завршна сметка;
8. ја усогласува работата на заедницата со другите самоуправни интересни заедници;
9. донесува деловник за својата работа;
10. врши и други работи што со самоуправната спогодба и со статутот му се ставени во надлежност.

**Член 12**

За меѓусебните права, обврски и одговорности делегатите во Собранието одлучуваат со мнозинство на гласови на сите делегати на Собранието.

**Член 13**

Ако не се постигне согласност при одлучувањето, по два претреса едноподо друго, за спорното прашање Собранието формира комисија од редот на делегатите, на која ѝ се доверува да изготви предлог за усогласување на спорното прашање.

Ако при повторното одлучување по предлогот на комисијата, во Собранието не се постигне согласност по прашањата од кои битно зависи работата на заедницата и тоа: утврдување на стапките на придонесите, донесување на финансискиот план и завршната сметка и донесување на план и програма за развој на дејноста, Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе привремена одлука.

Одлуката од претходниот став на овој член ќе се применува до донесување на одлука од Собранието на заедницата.

**Член 14**

Заедницата за заштита од градобијност со договор го доверува вршењето на работите на заштитата од градобијност на Републичкиот хидрометеоролошки завод во смисла на одредбите на овој закон.

**Член 15**

Заедницата за заштита од градобијност административно-финансиските и стручните работи ќе му ги довери на Републичкиот хидрометеоролошки завод.

**III. ФИНАНСИРАЊЕ****Член 16**

Средствата на заедницата за заштита од градобијност се обезбедуваат со придонеси од:

1. основните организации на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници во областа на земјоделството;

2. работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средствата на трудот над кои постои право на сопственост (земјоделци); и
3. од други извори.

**Член 17**

Основица за пресметнување на придонесот е: — за обврзниците од точка 1 на член 16 е доходот остварен од земјоделска дејност, намален за пресметаните законски и договорни обврски. освен данокот на доходот,

— за обврзниците од точка 2 од претходниот член е личниот доход од земјоделска дејност (катастарски приход).

**Член 18**

За пресметнувањето, уплатувањето, застареноста и наплатата на придонесот на заедницата за заштита од градобијност од доходот на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници се применуваат соодветните одредби од Законот за данокот на доходот на организациите на здружениот труд.

**Член 19**

За пресметнувањето, наплатувањето, олеснувањата и ослободувањата, застареноста, наплатата и казните во врска со придонесот се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

**IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 20**

Подготвителните работи за конституирање на заедницата за заштита од градобијност ги врши иницијативен одбор.

Членовите на иницијативниот одбор на заедницата за заштита од градобијност ги именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

**Член 21**

Иницијативниот одбор го свикува основачкото собрание на заедницата за заштита од градобијност, подготвува нацрт на самоуправни спогодба за основање на заедницата за заштита од градобијност и нацрт на нејзиниот статут и ги става на јавна дискусија. По спроведената јавна дискусија, иницијативниот одбор им ја поднесува самоуправниот спогодба на потпис на основачите.

**Член 22**

Заедницата за заштита од градобијност ќе се основе и конституира најдоцна до 31. XII. 1975 година.

Ако заедницата за заштита од градобијност не се основе до определен рок од претходниот став, Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе донесе одлука за основање на заедницата за заштита од градобијност.

Со одлуката од став 2 на овој член ќе се утврдат стапките на придонесот, бројот и составот на членовите на Собранието на заедницата за заштита од градобијност, начинот на нивниот избор, како и други прашања од интерес за почетокот на работата на заедницата.

**Член 23**

Правата и обврските на Советот на заштитата од градобијност се пренесуваат врз заедницата за заштита од градобијност.

**Член 24**

Законот за заштита од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 10/71 и 24/71) и Законот за финансирање на заштитата од градобијност („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) престануваат да важат на 31. XII. 1975 година.

## Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1976 година.

## 220.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВ. НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР ХИСАР**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе, Цумајлија, Пробиштип и Демир Хисар,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Соборот на општините, одржани на 10 јуни 1975 година.

Број 06-1457

11 јуни 1975 година

Скопје

Претседател

на Претседателството

на СРМ,

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Видоје Смилевски, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ОДДЕЛНИ ГРАДОВИ И НАСЕЛБИ ОД ГРАДСКИ КАРАКТЕР БИТОЛА, ПРИЛЕП, СТРУГА, СВ. НИКОЛЕ, ЦУМАЈЛИЈА, ПРОБИШТИП И ДЕМИР ХИСАР**

## Член 1

Во Законот за определување на градежното земјиште во одделни градови и населби од градски карактер Битола, Прилеп, Струга, Св. Николе, Цумајлија, Пробиштип и Демир Хисар („Службен весник на СРМ“, бр. 17/74), во насловот и во член 1 став 1 по зборот „Пробиштип“, наместо сврзникот „и“ се става запирка, а по зборовите „Демир Хисар“ се додаваат зборовите: „и Куманово“.

## Член 2

На крајот на член 1 се додава нова точка 8 која гласи:

„8. Во Куманово

а. Во станбената населба „Бел Брег — Гоце Делчев“:

Границата почнува од постојниот градежен реон и тоа од аголот на КП бр. 713 продолжува по левата страна на патот за село Билјановце, го сече тој пат и доаѓа до северната меѓа на КП бр. 742. Оттука границата свртува на запад и се движи по јужните меѓи на КП бр. 743, 735, 731, 732, 730 и 986. Потоа границата свртува на север движејќи се по западната меѓа на КП бр. 986 свртува на исток по северната меѓа на истата катастарска парцела, го сече полскиот пат и доаѓа до западната меѓа на КП бр. 989, се движи по неа и доаѓа до аголот на истата катастарска парцела. Оттука свртува на северозапад, движејќи се по северозападните меѓи на КП бр. 699, 698, 994 и 995, продолжува по северозападните меѓи на КП бр. 998 и 999 и се спојува со границата на постојниот градежен реон.

б. Во станбената населба „Рајкова куќа“:

Границата почнува од крстопатот на патот Куманово — Крива Паланка и полскиот (селскиот) пат што се поврзува со патот за село Никуљане, се движи по левата страна на наведениот пат се до крстопатот за село Никуљане. Оттука границата свртува кон исток и излегува на аголот на северозападната меѓа на КП бр. 1602, се движи по северната меѓа на истата катастарска парцела на северозападната меѓа КП бр. 1329, ја сече неа во правец по северните меѓи на КП бр. 1334, 1332, 1365, 1369, 1371, 1220, 1212, 1209, 1202, 1196, 1185, 1186, 1171 и на КП бр. 1149 во длабочината од 55 метри, свртува на југоисток под прав агол и ги сече во длабочина од 50 метри КП бр. 1150, 1143, 1142 и 1135. Потоа излегува на левата страна на патот Куманово — Крива Паланка. Оттука свртува кон југозапад и движејќи се по левата страна на патот Куманово — Крива Паланка се до крстопатот на селскиот пат и патот Куманово — Крива Паланка каде што завршува и границата. Катастарските парцели опфатени со гореопределената граница ја сочинуваат станбената населба „Рајкова куќа“.

в. Во станбената населба „Железничка станица“:

Границата започнува од крстопатот меѓу железничката линија Скопје — Белград и стариот пат Куманово — Скопје, продолжува по левата страна на патот во правец на Скопје, свртува на север сечејќи го попречно патот и излегува на југозападниот агол на КП бр. 1169, и продолжува по западните меѓи на истата катастарска парцела на КП бр. 1170, 1171 и 1172, овде границата свртува на североисток, а потоа на исток движејќи се по северната меѓа на КП бр. 1158 и 50 метри по истата меѓа на КП бр. 1157, потоа свртува кон север и ги сече КП бр. 1107, 1108 и 1097 и излегува на југозападниот агол на КП бр. 1102, потоа оди по нејзината западна меѓа и КП бр. 1101 и 1100, свртува на запад и потоа на север одејќи по јужната и 100 метри по западната меѓа на КП бр. 1076 каде што под прав агол свртува на запад, ја сече КП бр. 1077 и продолжува по нејзината западна меѓа во северен правец. Продолжува по западните меѓи на КП бр. 1072, 1071, 1070 и 1069. Оттука свртува на исток и оди по северната меѓа на истата катастарска парцела во должина од 70 метри, свртува под прав агол кон север сечејќи ја КП бр. 1068 повторно свртува под прав агол кон исток сечејќи ги КП бр. 1067, 1066 и 874 и излегува на западната меѓа на КП бр. 892 каде свртува на север и по 20 метри повторно под прав агол свртува на исток, ја сече КП бр. 892 и излегува на железничката линија Скопје — Белград каде што свртува кон југ, движејќи се по железничката линија излегува на крстопатот Скопје — Куманово и се совпаѓа со почетната точка на оваа граница“.

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 221.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БОРЕЧКИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНО-ОСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА**

Се прогласува Законот за боречки додаток на учесниците во Народноослободителното движење во егејскиот дел на Македонија,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година.

Број 06-1459

11 јуни 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Претседателството на СРМ,  
Видо Смилевски, с. р.

## ЗАКОН ЗА БОРЕЧКИ ДОДАТОК НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

### Член 1

Со овој закон се воспоставува правото на додаток на лица кои стекнале својство на работник во здружен труд, заради обезбедување минимум на примања (во натамошниот текст: боречки додаток) на учесниците од народноослободителното движење во егејскиот дел на Македонија — државјани на СФРЈ, кои во тоа движење стапиле најдоцна до 31 март 1948 година, а на кои, според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, времето од стапувањето во народноослободителното движење најмалку до 8 јули 1949 година е засметано во посебен стаж во двојно траење.

### Член 2

Боречки додаток им припаѓа на лицата од член 1 на овој закон (во натамошниот текст: борците) за времето додека имаат својство на работник во здружен труд со полно работно време ако имаат најмалку 15 години пензиски стаж, од што најмалку 10 години стаж на осигурување според прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Како полно работно време, во смисла на став 1 на овој член, се подразбира и времето што ќе го поминат со скратено работно време:

а) инвалидите на трудот, воените и мирновремените воени инвалиди ако се вработени со онолку време колку што, според наодот и оценката на инвалидската комисија, одговара на нивната работна способност;

б) жените што според посебни прописи имаат право на работа со скратено работно време поради доење и негување на дете.

Во стаж на осигурување до 10 години од став 1 на овој член се сметаат во еднократно траење и сите периоди што на борците по тој основ им се сметаат во посебен стаж во двојно траење.

### Член 3

Боречкиот додаток се одредува во висина на разликата меѓу личниот доход остварен за работата со полно работно време, кој не може да биде помал од минималниот личен доход во Републиката и износот на просечниот месечен личен доход во Југославија од претходната година (во натамошниот текст: основот за одредување на боречкиот додаток), што во почетокот на секоја година го утврдува републичкиот секретар за здравство и социјална политика, врз основа на официјалните податоци на Сојузниот завод за статистика.

### Член 4

На борецот, кој привремено не е вработен, му се продолжува правото на боречки додаток ако во моментот на престанувањето на вработувањето му е исплатуван тој додаток или ако би имал право на боречки додаток врз основа на месечниот износ на личниот доход остварен во изминатиот месец.

Борецот, кој во моментот на престанувањето на вработувањето не остварил боречки додаток поради тоа што не поднел барање за признавање правото на боречки додаток, може да поднесе барање и

да го оствари правото на додаток ако во месецот што му претходи на престанувањето на вработувањето неговиот личен доход не го достигнал основот за одредување на боречкиот додаток.

Во периодот додека борецот привремено не е вработен, боречки додаток му припаѓа додека има право на паричен надоместок според прописите за организацијата и финансирањето на вработувањето и тоа во висина од 50% од боречкиот додаток што му припаѓал додека бил вработен.

### Член 5

Боречкиот додаток влегува во основот за одредување на пензијата и на паричните надоместоци од кои и да било вид, што им припаѓаат на осигурениците според прописите за пензиското и инвалидското осигурување, како и во основот за одредување надоместокот на личниот доход според прописите во здравственото осигурување.

### Член 6

Правото на боречки додаток престанува со остварувањето на правото на старосна или инвалидска пензија.

### Член 7

За правото на боречки додаток решава општинскиот орган на управата надлежен за работите на борците и воените инвалиди (во натамошниот текст: општинскиот орган на управата) според седиштето на организацијата на здружениот труд каде што борецот е вработен (во натамошниот текст: исплатувачот на личниот доход) врз основа на пензискиот стаж односно посебниот стаж утврден од страна на органот надлежен за утврдување на тој стаж.

За правото на боречки додаток на борците кои се настанети на територијата на друга социјалистичка република или покраина, решава општинскиот орган на управата, надлежен за работите на борците и воените инвалиди на Собранието на град Скопје.

Постапката за остварување на правото на боречки додаток ја поведува општинскиот орган на управата по барање на заинтересираното лице.

Решението со кое е признато правото на боречки додаток му се доставува, заради извршување на исплатувачот на личниот доход со налог за одредување висината на месечниот износ на боречкиот додаток и за исплата на додатокот на корисникот. Промената на основот за одредување на боречкиот додаток не повлекува потреба од донесување на ново решение.

### Член 8

Боречки додаток припаѓа од денот кога борецот ги исполнил условите за здобивање со право на тој додаток, ако барањето за остварување на боречкиот додаток го поднел во рок од три месеци од денот на исполнувањето на условите за здобивање со право на тој додаток.

Ако барањето е поднесено по истекот на рокот од три месеци, боречкиот додаток припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето, како и за три месеци наназад.

### Член 9

Боречкиот додаток се одредува во месечен износ и се исплатува заедно со личниот доход.

Исплатувачите на личниот доход им го одредуваат и исплатуваат, како аконтација, боречкиот додаток на борците на кои правото на боречки додаток им е признато со решение на надлежниот општински орган на управата и тоа за секој месец во кој личниот доход не го достигнал износот на утврдениот основ за одредување на боречкиот додаток.

Конечниот месечен износ на боречкиот додаток исплатувачите на личниот доход го одредуваат за секое изминато календарско тримесечје врз основа на пресметувањето на вкупно исплатениот личен

доход во односното тримесечје и вкупно исплатениот износ на боречкиот додаток во истото тримесечје.

За календарското тримесечје за кое исплатувачот на личниот доход не врши пресметување на личниот доход, конечниот месечен износ на боречкиот додаток се одредува според личниот доход што е исплатен во тоа тримесечје како аконтација.

Ако личниот доход, утврден со периодичната претсметка или со завршната сметка, ги надминува аконтациите на личниот доход вкупно исплатени во периодот за кој се донесува периодичната односно завршната сметка, разликата на остварениот личен доход над вкупната и исплатената аконтација на личните доходи се смета, во смисла на овој закон, како доход остварен во календарското тримесечје во кое е донесена периодичната претсметка, односно завршната сметка и се зема предвид при конечното одредување на месечниот износ на боречкиот додаток само за тоа тримесечје.

Ако при конечното одредување на месечниот износ на боречкиот додаток за изминатото календарско тримесечје се утврди дека на борецот на име аконтација на боречкиот додаток му е исплатуван боречки додаток иако додатокот не му припаѓа или му е исплатуван поголем износ од износот што е конечно одреден, износот што не му припаѓа односно што повеќе му е исплатен ќе се пресмета од неговиот личен доход.

#### Член 10

Надлежниот општински орган на управата им го одредува и исплатува боречкиот додаток на борците вработени кај работните луѓе што работат во земјоделска, занаетска и во слични дејности со средства на трудот на кои постои право на сопственост, како и на оние кои привремено не се вработени, според одредбите на член 4 од овој закон.

Општинскиот орган на управата на Собранието на град Скопје им го одредува и исплатува боречкиот додаток на борците од член 7, став 2 на овој закон.

#### Член 11

Во почетокот на тековната година, додека републичкиот секретар за здравство и социјална политика не го утврди основот за одредување на боречкиот додаток за тековната година, боречкиот додаток привремено ќе се одредува и исплатува како аконтација според основот од претходната година. Конечнониот износ на боречкиот додаток за првото тримесечје на тековната година ќе се одреди откако ќе се утврди основот за одредување на боречкиот додаток за таа година.

#### Член 12

Средствата за исплата на боречкиот додаток и на придонесот за социјално осигурување платен за износите на боречкиот додаток се обезбедуваат во буџетот на Републиката како наменски на посебна сметка.

Пресметувањето на исплатата на боречкиот додаток меѓу исплатувачот на личниот доход и надлежните општински органи на управата се врши за секое календарско тримесечје. Пресметувањето се врши на посебен образец што го пропишува републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

Надлежните општински органи на управата им ги ставаат на располагање потребните средства на исплатувачите на личниот доход по претсметката за изминатото и како аконтација за тековното тримесечје во висина од 50% од вкупно исплатениот износ на име боречки додаток во изминатиот претсметковен период. Конечно пресметување за изминатата година меѓу исплатувачот на личниот доход и надлежните општински органи на управата ќе се изврши во рок од 15 дена од донесувањето на завршната сметка.

#### Член 13

Исплатувачите на личниот доход се должни на надлежниот општински орган на управата, по негово барање, да му ги доставуваат потребните податоци за личниот доход на поднесувачот на барањето за боречки додаток и другите податоци, кога е тоа потребно за решавање на правото на боречки додаток односно за одредување на висината и за исплата на додатокот.

#### Член 14

Надлежните општински органи на управата се грижат за законито, правилно и брзо остварување на правото на боречки додаток и за таа цел имаат право да вршат контрола на правилноста на утврдувањето висината и исплатата на додатокот.

#### Член 15

Надлежните општински органи на управата водат евиденција за сите борци на кои им е признато правото на боречки додаток, како и за оние на кои им се исплатува боречки додаток, и тоа поединечно за секој корисник (ликвидационен лист на корисникот на боречки додаток).

Збирен извештај со податоците од евиденцијата според состојбата на крајот на полугодното надлежните општински органи на управата му доставуваат на републичкиот орган на управата, надлежен за работите на борците и воените инвалиди.

#### Член 16

Републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува поблиски прописи за начинот на одредување на боречкиот додаток, за начинот на постапката за пресметување меѓу исплатувачот на личниот доход и надлежниот општински орган на управата и за евиденциите на борците на кои им е признаено правото на боречки додаток што треба да ги водат надлежните општински органи на управата.

#### Член 17

Ако на борецот, по донесувањето на решението за признавање на правото на боречки додаток, му престанало својството на работник на здружен труд кај еден исплатувач на личен доход, а тој ќе го здружи својот труд кај друг исплатувач на личниот доход на подрачјето на истата општина, надлежниот општински орган на управата ќе му достави на исплатувачот на личниот доход копија од решението за признавање правото на боречки додаток со потребните податоци и со налог за исплатата на боречкиот додаток.

Ако на борецот, по донесувањето на решението за признавање правото на боречки додаток, му престане својството на работник во здружен труд кај еден исплатувач на доходот, а тој ќе го здружи својот труд кај друг исплатувач на личниот доход на подрачјето на друга општина, органот на управата, што бил надлежен според местото на поранешното вработување на борецот, ќе му го достави на општинскиот орган на управата, надлежен според местото на неговото ново вработување, целиот предмет со сите списи и потребните податоци. Општинскиот орган на управата, надлежен според местото на новото вработување, на исплатувачот на личниот доход ќе му достави копија од решението за признавање правото на боречки додаток, со потребните податоци и со налог за исплата на боречкиот додаток.

#### Член 18

Одговорното лице на исплатувачот на личните доходи ќе се казни за прекршок со парична казна до 500 динари:

1) ако го ускрати или ограничи правото на корисникот на боречки додаток што му е признато со решение на надлежниот општински орган на управата (член 7);

2) ако ускрати давање на одделни податоци на надлежниот општински орган на управата или ако даде неточни податоци и известување, или ако оневозможи контрола на правилноста на утврдувањето на износот и на исплатата на боречкиот додаток (член 13 и 14).

#### Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. VIII. 1975 година.

#### 222.

Врз основа на член 2, став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО 1975 ГОДИНА

##### I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1975 година, нивниот распоред и начинот на користење.

##### II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата во 1975 година се утврдуваат во износ од 323,92 мил. динари и се обезбедуваат од:

(во мил. дин.)

1) Редовни приходи на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата		141,90
— од надоместокот на гориво	92,00	
— од надоместокот за регистрација	44,00	
— од такси на странски возила	5,90	
2) Републички средства		60,05
— од средства за инвестиции во стопанството	40,05	
— од буџетот за 1975 година	20,00	
3) Меѓународна банка (кредит од Западен пат)		17,00
4) Општински средства (за учество во изградбата на патишта од I, II и III ред и експропријација)		14,97
5) Други приходи		90,00
— од зголемена цена на нафтата (0,40 дин/л од февруари 1975)	60,00	
— од зголемена регистр. на моторни возила за 1975 година	30,00	

##### III

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата ќе се користат:

	Дол- жина км.	Во мил. дин.
1) За изградба и реконструкциј в 1975 година		127,20
— Берово — Веница	6	11,60
— Скопје — Тетово	4	28,80
— Кичево — Св. Размо (Охрид)	5	16,30
— Пехчево — Берово	4,3	5,40
— Претор — граница	10	15,30
— Крушево — Д. Хисар	21	10,00
— Прилеп — Мариово	24	10,00
— Кратово — Пробиштип	18	5,00

— Мл. Нагоричани — М. Прохор Пчински	4	6,60
— Делчево — Тработивиште	—	3,60
— Удово — Миравци	—	1,80
— Гостивар — Мак. Брод	7,5	5,00
— Обиколување на Гостивар	4,1	5,20
— Учество во изградба на патот Другово — Доленци (се гради од средства на ЈНА)		2,50
2) Други работи (дополнителни и непредвидени работи, разлики на цени, санации и др.)		52,42
3) Студии — проектирање, броење и анкетирање на сообраќајот		11,60
4) За одржување на патиштата		68,10
5) Учество во изградба на патишта од IV ред		30,40
6) Обврски на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата по кредити и друго		29,50
7) Средства за редовна дејност на стручните служби на Советот		4,80

#### IV

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патиштата се даваат без обврска на враќање.

Средствата од претходниот став ќе се употребат за намените предвидени во програмата, врз основа на договорите што се склучени или ќе ги склучи Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата со работните организации кои изведуваат работи на патиштата односно со општините за учеството за изградба на патиштата од IV ред.

#### V

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1430  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Тога Николовски, с. р.

#### 223.

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за Републичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ“ број 37/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 1. јун. 1975 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1. I. ДО 5. IV. 1974 ГОДИНА

##### I

Се дава одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за периодот од 1. I. до 5. IV. 1974 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води на седницата одржана на 11. IV. 1974 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1428  
11 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 224.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За член на Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје се именува Душко Дановски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/5  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 225.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. д-р Круме Соколовски, делегат на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,

2. д-р Куртиш Мифтари, лекар во Медицинскиот центар во Гостивар,

3. Ката Јахтова, претседател на Статутарната комисија на ЦК на СКМ — Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/6  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 226.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## ОДЛУКА

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За членови на Советот на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

1. Велимир Вељановски, секретар на Извршниот совет на Собранието на општината Скопје,  
2. Хранислав Мацовски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/7  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

227.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА**  
**ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО**  
**СКОПЈЕ**

I

За членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Душан Апостоловски, директор на Кадровскиот сектор во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје,
2. Тодор Дамјановски, директор на Автокаросерија — Скопје,
3. Трипун Дуковски, социолог во Фабриката за полиестерски влакна ОХИС — Скопје,
4. Чедомир Лаковски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ,
5. Иван Куновски, пом. директор на Фабриката „Раде Кончар“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/8  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
**Гога Николовски, с. р.**

228.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА**  
**ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО**  
**СКОПЈЕ**

I

За членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Александар Димитровски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ,
2. Ешреф Сараќини, професор во Педагошката академија во Скопје,
3. Кирил Трајковски, директор на Хемиско-училишниот центар „Марија Склодовска — Кири“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/9  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
**Гога Николовски, с. р.**

229.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФИ-**  
**ЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За член на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје, се именува Менка Јовановска, дипл. правник на работа во Секретаријатот за кадровски прашања на Извршниот совет.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/10  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.** Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
**Гога Николовски, с. р.**

230.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА**  
**ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Елена Гурковиќ, професор во Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје,



2. Никола Новевски, началник на Одделението за општествено-економски односи на ЦК на СКМ,  
3. Воислав Поповски, дипл. економист, ген. директор на Текстилната индустрија „Билјана“ — Прилеп.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/11  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 231.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје се именува Трајче Восилков, инженер во Топилницата за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/12  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 232.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

## I

За членови на Советот на Вишата техничка школа во Битола се именуваат:

1. м-р Вангел Гагачевски, управник на Земјоделскиот институт во Битола,
2. Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ — Ресен.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/13  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

## 233.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

## I

За член на Советот на Вишата школа за физичка култура во Скопје се именува Драгољуб Јазов, дипл. правник, новинар во „Нова Македонија“ — Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/14  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

234.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО ВИТОЛА****I**

За член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола се именува Никола Каранфиловски, директор на Земјоделското стопанство „Нов живот“, с. Креница — Битола.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/15  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

235.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА****I**

За член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица, се именува инж. Борис Попов, научен соработник во Институтот за памук во Струмица.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/16  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

236.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП****I**

За членови на Советот на Високата економска школа во Прилеп се именуваат:

1. д-р Митра Шаровска, вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје,
2. Трајко Апостолов, член на Делегацијата на Собранието на СРМ во Соборот на републиките и покраините во Собранието на СФРЈ,
3. д-р Горе Печијаревски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ,

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/17  
11 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

237.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА УГОСТИТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКА ШКОЛА ВО ОХРИД****I**

За член на Советот на Вишата угостителско-туристичка школа во Охрид се именува Драган Михајловски, член на Извршниот совет на Собранието на општината Охрид.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/18  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

238.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ

##### I

За член на Советот на Високата музичка школа во Скопје се именува Благоја Брајановски, дипл. правник во Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/19  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

239.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

##### I

За член на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје се именува Киро Миовски, социјален работник во Центарот за социјална работа — Скопје.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/20  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

240.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

##### I

За членови на Советот на Педагошката академија во Битола се именуваат:

1. Лилјана Белчевска, професор во Економското училиште „Јане Сандански“ — Битола,
2. Коле Гарбевски, претседател на Културно-просветната заедница во Прилеп.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/21  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

241.

Врз основа на член 318, став 1, точка 25 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

##### I

За членови на Советот на Педагошката академија во Штип се именуваат:

1. Јордан Арсов, секретар на Општински комитет на СКМ во Штип,
2. Аница Хаџи Тосева, професор во Вишата земјоделска школа во Струмица.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/22  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

242.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ број 27/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ — РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

##### I

За членови на органот на управување — работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје се именуваат:

1. Милка Анчева, советник во Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето во Скопје,
2. Менка Јовановска, дипл. правник на работа во Секретаријатот за кадровски прашања,
3. Лазо Крстевски, советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ,
4. Јово Тасевски, на работа во Металскиот завод „Тито“ во Скопје,
5. Аце Јановски, стручно-политички работник во ЦК на СКМ.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/23  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

243.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА ВО БИТОЛА

##### I

Се разрешуваат членовите на советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола, поради истечување на мандатот:

- Перо Дораковски,
- Лиле Савова,
- Олга Македонска,
- д-р Димитар Вангелов.

##### II

За членови на советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола се именуваат:

1. Десанка Димитровска, делегат на Републичката самоуправни заедница за социјална заштита, на работа во Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен слух во Битола,

2. д-р Љупчо Георгиев, педијатар на работа во Медицинскиот центар во Битола,

3. Васка Наумовска, социјален работник во Центарот за социјална работа во Битола,

4. Цоца Османли, лекар во Медицинскиот центар во Битола.

##### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/24  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

244.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ ВО БИТОЛА

##### I

Се разрешува д-р Христо Христов, член на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола, поради истечување на мандатот.

##### II

Се именува д-р Драгиша Шундовски, лекар во Медицинскиот центар — Битола.

##### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/25  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

**245.**

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ**  
**НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА**  
**НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ**

**I**

Се разрешуваат членовите на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, поради истечување на мандатот:

- Имери Есат,
- Ката Лахтова,
- Раде Петровски,
- Слободанка Костова.

**II**

За членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје се именуваат:

1. Весник Егени, претседател на Извршниот одбор на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје,
2. Вангел Јанкуловски, психолог во Заводот за вработување во Скопје,
3. д-р Славчо Керамитчиевски, директор на Центарот за слух, говор и глас — Скопје,
4. Петре Коловски, професор во Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/26  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

**246.**

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ**  
**НА СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА**  
**РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО**  
**ОШТЕТЕН СЛУХ — СКОПЈЕ**

**I**

Се разрешуваат членовите на Советот на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје, поради истечување на мандатот:

- д-р Пенчо Шукаров,
- Климе Каневче,
- Димче Дарковски,
- Љубомир Пушковски,
- Душко Станиславски.

**II**

За членови на Советот на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје се именуваат:

1. Раде Атанасов, секретар на Сојузот на глувите на Македонија,
2. Киро Андреевски, директор на Центарот за рехабилитација на инвалидизирани лица — Скопје,
3. д-р Иван Андонов — Жан, оториноларинголог во Поликлиниката „Букурешт“ — Скопје,
4. Борис Голабов, референт во Заштитната работилница „Светлост“ — Скопје,
5. Милован Шиковски, директор на Центарот за социјална работа во Скопје.

**III**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/27  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

**247.**

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ**  
**НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ,**  
**ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И**  
**МЛАДИНЦИ — СКОПЈЕ**

**I**

Се разрешуваат членовите на Советот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје поради истечување на мандатот:

- Ванчо Поповски,
- Стојко Антевски,
- Бранко Циривири,
- Ратко Димовски,
- Мирјана Георгиева.

**II**

За членови на Советот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје се именуваат:

1. Блаже Бислимовски, на работа во СВР — Скопје,
2. Круме Јаќоски, советник во Републичкиот секретаријат за образование и наука,
3. Митко Велков, заменик директор на Републичкиот завод за социјални прашања — Скопје,

4. Душко Станиславски, директор на Центарот за згрижување на деца и младинци — Скопје,  
5. Драган Спасов, судија на Окружниот суд — Скопје.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/28  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

### 248.

Врз основа на член 64 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД ВО ДЕМИР КАПИЈА

### I

Се разрешуваат членовите на Советот на Специјалниот завод во Демир Капија, поради истечување на мандатот:

- Ацо Ставрев,
- д-р Лазо Димитров,
- Бранко Бечев.

### II

За членови на Советот на Специјалниот завод во Демир Капија се именуваат:

1. Давитко Јанков, комерцијален референт во Трговското претпријатие „Вардар — Неготино“, делегат на Републичката заедница за вработување,
2. Климе Каневче, дефектолог, директор на Специјалното училиште „д-р Златан Сремац“ — Скопје,
3. д-р Владо Пасинечки, лекар во Медицинскиот центар — Неготино,
4. д-р Никола Стојановски, лекар во Медицинскиот центар во Титов Велес.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/29  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

### 249.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФИЛОЗОФСКО-ИСТОРИСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

### I

За членови на Комисијата за избор на декан на Филозофско-историскиот факултет во Скопје, се именуваат:

1. Будимка Романо, секретар на Секретаријатот за образование и култура на Собранието на општината на град Скопје,
2. Димитар Герасимовски, директор на Републичкиот центар за идеолошко-политичко образование и студии во Скопје.

### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/30  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

### 250.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

### I

За членови на Комисијата за избор на декан на Филолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Тошо Поповски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, член на Секретаријатот на Претседателството на РК на ССРМ,
2. Цавид Беговски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател на Градската конференција на Синдикатот на градежните работници на град Скопје.

## П

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/31  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

## 251.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

1. Димче Козаров, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател на Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ,
2. д-р Ибраим Асани, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, лекар во Медицинскиот центар во Тетово.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/32  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

## 252.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Правниот факултет во Скопје се именуваат:

1. Феми Муча, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на град Скопје,
2. Славе Поповски, секретар на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на Македонија.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/33  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

## 253.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Економскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Урош Андреевски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател на Секцијата за општествено-економски односи на РК на ССРМ (Економски факултет),
2. Дургут Едиповски, заменик секретар на секретарот за индустрија, рударство, градежништво и сообраќај во Стопанската комора на Македонија.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/34  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор, Гога Николовски, с. р.

254.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ГРАДЕЖНИОТ ФА-**  
**КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Комисијата за избор на декан на Градежниот факултет во Скопје, се именуваат:

1. Михајло Миљовски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општина на град Скопје,

2. Саве Гацовски, директор во ГП „Гранит“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/35  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд, Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

255.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА АРХИТЕКТОНСКИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Комисијата за избор на декан на Архитектонскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Југослав Тодоровски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, член на ЦК на СКМ (Технички факултет),

2. Мустафа Амитов, директор на ГП „Пелаго-нија“ — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/36  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд, Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

256.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Комисијата за избор на декан на Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Босилка Милкова, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во „Интерпромет“ во Скопје (Филозофски факултет),

2. Ристо Групче, директор на Природно-научниот музеј на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/37  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд, Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.

257.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд, и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ШУМАРСКИОТ ФА-**  
**КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

За членови на Комисијата за избор на декан на Шумарскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Трајко Апостоловски, член на Делегацијата на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ,

2. Рамазан Балаш, член на Советот на Републиката.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА**  
**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/38  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд, Претседател  
на Собранието на СРМ,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,

Гога Николовски, с. р.



258.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Електро-машинскиот факултет во Скопје се именуваат:

1. Васко Караџа, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, управник на погон во Металскиот завод „Тито“ во Скопје (Машински факултет),
2. Стево Марковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на погон во „Енергоинвест“ — „Алумина“ — Скопје (машински инженер).

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/39  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

259.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се именуваат:

1. Ариф Арифџи, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, потпретседател на Собранието на општината Куманово (висока политичка школа),
2. Владимир Смичковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, заменик јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство — Скопје.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/40  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

260.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА**  
**ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ**  
**ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

## I

За членови на Комисијата за избор на декан на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, се именуваат:

1. Драшко Исаевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, раководител на погон во Охис — Скопје (дипл. инж. технолог),
2. Милка Такева — Григоријевиќ, претседател на Републичката конференција за општествена активност на жените на Македонија.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/41  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.      Претседател на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

261.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија во Скопје, се именуваат:

1. Садик Садику, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
2. Методија Соколовски, редовен професор на Филозофско-историскиот факултет во Скопје.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/42  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

262.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата школа за социјални работници во Скопје, се именуваат:

1. Ресул Шакири, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, претседател на Секцијата за прашања на социјалната политика и детска заштита,
2. д-р Илија Војачиевски, делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ, лекар специјалист-педијатар во Клиниката за детски болести при Медицинскиот факултет во Скопје.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/43  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

263.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата школа за физичка култура — Скопје, се именуваат:

1. Киро Поповски, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, потпретседател на СОФК-а на Македонија,
2. Заре Лазаревски, заменик републички јавен обвинител, член на Смучарскиот сојуз на Македонија.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/44  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Љубомир Гиговски, с. р.

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

Претседател  
на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

264.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКАТА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ****I**

За членови на Комисијата за избор на декан на Високата музичка школа во Скопје, се именуваат:

1. Арсена Деспотовска, член на Советот на Републиката,
2. Вера Терзиева, советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/45  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**  
Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**  
Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Гога Николовски, с. р.**

265.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА — БИТОЛА****I**

За членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија — Битола, се именуваат:

1. Слободанка Гоновска, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, професор во Училиштето за занимања „Кочо Рацин“ — Битола;
2. Трајан Пецалевски, претседател на Општинската конференција на ССРМ во Ресен.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/46  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**  
Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**  
Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Гога Николовски, с. р.**

266.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА****I**

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Битола, се именуваат:

1. Душко Кузмановски, дипломиран инженер-агроном, директор на „Југотутун“ — Демир Хисар,
2. Тодор Темелковски, инж. агр. директор на ООЗТ — во ЗИК „Пелагонија“ — Битола.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/47  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**  
Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**  
Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Гога Николовски, с. р.**

267.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА****I**

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата техничка школа во Битола, се именуваат:

1. Мирко Гроздановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, шеф на техничката исправност во „Транскоп“ — Битола,
2. Тасе Секуловски, дипл. правник во Фабриката за кожи „Борис Кидрич“ во Битола.

**II**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/48  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **инж. Љубомир Гиговски, с. р.**  
Претседател на Собранието на СРМ, **Благоја Талески, с. р.**  
Претседател на Општествено-политичкиот собор, **Гога Николовски, с. р.**

268.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија во Штип, се именуваат:

1. Алекса Палазов, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, директор на Работничкиот универзитет во Струмица,
2. Љупчо Кангалов, директор на Памучната индустрија „Македонка“ во Штип.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/49  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

269.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Струмица се именуваат:

1. Стојна Попчева, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, земјоделски техничар во Претпријатието за производство и обработка на тутун „Борис Кидрич“ во Струмица,
2. Никола Петровски, дипл. инж. помошник републички секретар за земјоделство и шумарство.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/50  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

270.

Врз основа на член 43 од Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЛСКА ШКОЛА ВО ОХРИД

##### I

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата туристичко-угостителска школа во Охрид, се именуваат:

1. Ангелина Азеска, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, просветен советник во Заводот за школство во Охрид,
2. Блажо Мукаетов, секретар на Секретаријатот за услужни дејности во Стопанската комора на Македонија.

##### II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/51  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Љубомир Гиговски, с. р. Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
Гога Николовски, с. р.

271.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН НА ВИСОКАТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП**

I

За членови на Комисијата за избор на декан на Високата економска школа во Прилеп, се именуваат:

1. Вангел Мандиловски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, претседател на Собранието на општината Крушево,
2. Ѓорѓи Атанасовски, дипл. економист, директор на Финансискиот сектор во Претпријатието „Микрон“ во Прилеп.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/52  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, **Претседател на Собранието на СРМ,**  
**инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р.**

Претседател на Општествено-политичкиот собор,  
**Гога Николовски, с. р.**

272.

Врз основа на член 6 од Одлуката за образување комисија за информирање („Службен весник на СРМ“ број 19/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори на Собранието, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ**

I

Претседател и членови што се избираат од редот на делегатите на Собранието на СРМ:

а) за претседател Ружа Бак, делегат во Општествено-политичкиот собор во Собранието на СРМ,

б) за членови:

1. Ариф Арифи, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,
2. Пиргози Фикрет, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
3. д-р Ксенија Груевска — Беговиќ, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ,
4. Добревски Митко, делегат во Соборот на општините во Собранието на СРМ,
5. Ајтовски Павле, делегат во Соборот на општините во Собранието на СРМ,
6. Алексовски Кирил, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/1  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

273.

Врз основа на член 30, став 1 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА**

I

За гувернер на Народната банка на Македонија се именува Андон Макрадули, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

274.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

I

За заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи се именува Евзи Мемети.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 06-1420/2  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,  
**Благоја Талески, с. р.**

275.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

I

Се разрешува Велимир Бундалевски, од должноста заменик на републичкиот секретар за финансии поради заминување на нова должност.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/3  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

276.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 јуни 1975 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

I

За заменик на републичкиот секретар за финансии се именува Тахир Кадриу.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-1420/4  
10 јуни 1975 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Благоја Талески, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Окружниот суд во Скопје објавува дека при овој суд е заведен спор за развод на брак од тужителот Дамјан Ивановски од Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 1 — Горче Петров, против тужената Јелица Ивановска, по татко Филиповиќ, порано од Скопје, сега со непозната адреса.

Се повикува тужената Јелица Ивановска, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави на овој суд или да ја достави својата адреса. Во спротивно, судот ќе ѝ постави старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 506/75. (94)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Општинскиот суд во Прилеп е заведен спор за издршка по тужбата на тужителот Брсакоски Благоја од Прилеп, ул. „Борка Уто“ бр. 12, поднесена против тужениот Брсакоски Иван од Прилеп, ул. „Борка Уто“ бр. 12, сега со непозната адреса, вредност 900,00 н. д.

Се повикува тужениот Брсакоски Иван од Прилеп, ул. „Борка Уто“ бр. 12, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави при Општинскиот суд во Прилеп и да ја достави својата адреса.

Во спротивно, судот на отсутниот тужен, ќе му го определи за привремен старател Велкоски Петков Тоде од Прилеп, ул. „Цане Коњарец“ бр. 70, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 1090/72. (91)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево се води постапка за прогласување за умрен на исчезнатиот Асан Асаноски, роден 1898 год. во с. Србица.

Се повикува исчезнатиот да се јави, како и секој оној што знае за неговиот живот да јави за тоа на Општинскиот суд во Кичево, во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок исчезнатиот ќе се огласи за умрен.

Од Општинскиот суд во Кичево, Впс бр. 62 од 13. V. 1975 година. (93)

## МАЛИ ОГЛАСИ

#### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство бр. 04-0403/1374 за I клас, издадено од Г. М. центар — Скопје, на име Николчо Поп Арсоски, ул. „Киро Бајрамоски“ бр. 4, Прилеп. (973)

Воена книшка издадена од В. П. 4101 — Белград на име Трајче Бошка Манчиќ, ул. „Драган Стопаревиќ“ бр. 71, Куманово. (1017)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Димо Маркоски, с. Сарандиново, Прилеп. (1019)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Тодор Велкоски, ул. „М. Тито“ бр. 2/5, Прилеп. (1020)

Уверение бр. 07-902/262 за занаетчиска дејност-слаткар, издадено од Општината Кавадарци на име Перо Н. Марков, ул. „Данчо Поп Атанасов“ бр. 4, Кавадарци. (1030)

Возачка дозвола бр. 2761, издадена од СВР — Гостивар на име Шерафедин Агаи, ул. „19 ноември“ бр. 15/1, Приштина. (1034)

Воена книшка издадена од Берово на име Илија К. Мирчовски, с. Владимирово, Берово. (1035)

Возна карта за слепи на име Вукомир Гоковиќ, ул. „Горче Петров“ бр. 6, Куманово. (1036)

Воена книшка издадена од Ресен на име Музафер Калуж Елмазовски, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 101, Ресен. (1042)

Уверение за шивач, издадено од Заводот за запослување на работници на име Нада Трајковска, ул. „Цане Којнарец“ бр. 91, Прилеп. (1043)

Уверение за леблебиција на име Алил Азиз Азизи, с. Камењане, Тетово. (1045)

Уверение за слаткар рег. бр. 992/73 год. на име Зулфи Шакири, с. Градец, Гостивар. (1048)

Воена книшка на име Веле Јолевски, ул. „Пр-  
вомајска“ бр. 8, Т. Велес. (1050)

Воена книшка издадена од Битола на име Стев-  
чо Петровски, с. Креница, Битола. (1062)

Уверение за слаткар бр. 1140/74, на име Талха  
Мемиши, с. Врапчиште, Гостивар. (1071)

Оружен лист бр. 797, издаден од ОВР — М.  
Брод на име Стојко Премкоски, с. Лупште, М.  
Брод. (1077)

Лична карта бр. 55134, издадена од ОВР —  
Прилеп на име Снежана Чупаркоска, ул. „М. Пи-  
јаде“ бр. 176, Прилеп. (1093)

Загубените барирани чекови под број МН  
068803 и МН 068802 на Градежно-машинскиот цен-  
тар за образование на кадри во градежништвото  
во Скопје. (1103)

Диплома бр. 96, издадена од Училиштето  
„Трајко Б. Трајан“ — Прилеп на име Раде Трај-  
коски, ул. „М. Пијаде“ бр. 35г, Прилеп. (791)

Пасош бр. МА—004165/11. V. 1972 на име Мојсо  
Мојсов, ул. „761“ бр. 13/1, Скопје. (1139)

Воена книшка издадена од В. П. 1883/5 — Са-  
рајево на име Спасе Коруновски, с. Подино, Би-  
тола. (1140)

Возачка дозвола издадена од СВР — Тетово  
на име Петко Исоски, с. Одри, Тетово. (1156)

Воена книшка издадена од В. П. 9190 — Са-  
рајево на име Александар Н. Јанковски, ул. „Абдул  
Селим Паша“ бр. 15, Битола. (1163)

Воена книшка на име Сабит Р. Ризвани, с. Д.  
Татеш, Струга. (1168)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-  
дадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола“  
— Скопје на име Благоја Тодоров, Скопје. (2079)

Воена книшка издадена од В. П. Коприв-  
ница на име Идаи Исак, Скопје. (2080)

Воена книшка бр. 42657, издадена од Гевге-  
лија на име Ристо Поп Дамков, с. Богородица,  
Гевгелија. (2081)

Воена книшка бр. 01640, издадена од Гевге-  
лија на име Јован Поп Дамков, с. Богородица,  
Гевгелија. (2082)

Работна книшка бр. 19419, издадена од Куман-  
ново на име Богица Стојковска, Скопје. (2083)

Индекс бр. 13632, издаден од Правниот фа-  
култет — Скопје на име Владимир Тодоровски,  
Битола. (2084)

Здравствена легитимација издадена од Скопје  
на име Зоран Ѓорѓиевски, Скопје. (2085)

Свидетелство за завршено IV година, издаде-  
но од Учителската школа „Никола Карев“ —  
Скопје на име Слободанка Керамитчиева, Скопје.

Здравствени легитимации издадени од В. П.  
4466 — Скопје на име Сања и Ирена Трниниќ,  
Скопје. (2087)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —  
Скопје на име Катица Тошевска, Скопје. (2088)

Воена книшка издадена од Воени отсек —  
Гевгелија на име Живко Гогов, с. Фурка, Гевге-  
лија. (2089)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —  
Скопје на име Невенка Ристовска, Кр. Паланка.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —  
Скопје на име Мустафа Јашар, Скопје. (2091)

Свидетелство за завршено I година, издадено  
од Вечерното техничко училиште при Рудници и  
железарница „Скопје“ — Скопје на име Славе  
Станковски, Скопје. (2092)

Работна книшка издадена од Скопје на име  
Живко Славковиќ, с. Кучевиште, Скопје. (2093)

Свидетелство за завршено VI одделение, из-  
дадено од Основното училиште „Братство“ —  
Скопје на име Соња Крстевска, Скопје. (2094)

Свидетелство за завршено IV клас, диплома,  
издадени од Учителската школа „Никола Карев“  
— Скопје на име Душан Матик, Скопје. (2095)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-  
дадено од Основното училиште „Кузман Јосифов-  
ски — Питу“ — Скопје на име Златко Шекеров,  
Скопје. (2096)

Индекс издаден од Филозофскиот факултет —  
Скопје на име Зара Скаловска, Скопје. (2097)

Ученичка книшка за завршено II клас, изда-  
дена од Средно техничкото училиште „Здравко  
Цветковски“ — Скопје на име Татјана Набакова,  
Скопје. (2098)

Свидетелство за завршен испит и диплома, из-  
дадени од ЕМУЦ — Скопје на име Борис Г. Во-  
гоев, Скопје. (2099)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —  
Скопје на име Трајан Златков, Скопје. (2100)

Индекс издаден од Филозофскиот факултет —  
Скопје на име Нада Бојевиќ, Скопје. (2101)

Свидетелство за I година на име Марија Пет-  
ровска, с. Градешница, Битола. (2102)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-  
дадено од Основното училиште „Кирил и Методи“  
— с. Вранче — Прилеп на име Живко Маџоски,  
с. Заполжани, Прилеп. (2103)

Работна книшка на име Живко Нестороски,  
с. Одри, Тетово. (2104)

Свидетелство за VIII одделение на име Гази  
Ајрули, с. Камене, Тетово. (2105)

Свидетелство за основно училиште на име Ке-  
рамедин Јакупи, с. Горна Бањица, Гостивар. (2106)

Работна книшка на име Софре Димитријески,  
Гостивар. (2107)

Свидетелство од II година, издадено од ЕМУЦ  
— „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Мице  
Маџоски, с. Тајмиште, Гостивар. (2108)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-  
дадено од ЦОУ „Борис Кидрич“ с. Тработивиште  
— Делчево на име Вера Костадинова, с. Тработи-  
виште, Делчево. (2109)

Индекс бр. 3105, издаден од Вишата педагош-  
ка школа — Битола на име Душан Николов, с.  
Камен Дол, Кавадарци. (2110)

Свидетелство за II година економско училиш-  
те на име Боге Јанчески, с. Загорани, Прилеп.  
(2111)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од  
Економското училиште „Моша Пијаде“ — Куман-  
ново на име Гроздана Коцевска, ул. „Драги Мен-  
дол“ бр. 9, Куманово. (2112)

Диплома за тригодишно индустриско училиш-  
те со практична обука „Коле Неделков“ — Т. Ве-  
лес на име Дежда Наумовска, ул. „Нови Велес“  
бр. 83а, Т. Велес. (2113)

Ученичка книшка за IV одделение на име  
Еерзат Ј. Абдулаи, с. Лисец, Тетово. (2114)

Диплома на име Рустеми Демири, с. Бело-  
виште, Гостивар. (2115)

Свидетелство од I година на име Здраве Пет-  
рески, ул. „Живко Брајковски“ бр. 71, Гостивар.  
(2116)

Свидетелство за завршено основно училиште  
во с. Врапчиште на име Дивна Танеска, с. Зу-  
бовце, Гостивар. (2117)

## СОДРЖИНА

Ст ана

219. Закон за Самоуправната интересна заед-  
ница за заштита од градобижност — — 401
220. Закон за дополнување на Законот за оп-  
ределување на градежното земјиште во  
делни градови и населби од градски  
карактер Битола, Прилеп, Струга, Св. Ни-  
коле, Цумајлија, Пробиштип и Демир Хи-  
сар — — — 403
221. Закон за боречки додаток на учесниците  
во На онослободителното движење во  
егејскиот дел на Македонија — — — 404
222. Одлука за финансиска програма за из-  
градба, одржување и реконструкција на  
патиштата во 1975 година — — — 406

223.	Одлука за давање одобрение на Завршната сметка на Републичкиот фонд за води за периодот од 1. I. до 5. IV. 1974 година — — — — —	406	250.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Филолошкиот факултет во Скопје — — — — —	414
224.	Одлука за именување член на Советот на Филозофско-историскиот факултет во Скопје — — — — —	407	251.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	415
225.	Одлука за именување членови на Советот на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — —	407	252.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Правниот факултет во Скопје — — — — —	415
226.	Одлука за именување членови на Советот на Правниот факултет во Скопје — — — — —	407	253.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	415
227.	Одлука за именување членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје — — — — —	408	254.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Градежниот факултет во Скопје — — — — —	41б
228.	Одлука за именување членови на Советот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	409	255.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Архитектонскиот факултет во Скопје — — — — —	41в
229.	Одлука за именување член на Советот на Филолошкиот факултет во Скопје — — — — —	409	256.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Земјоделскиот факултет во Скопје — — — — —	416
230.	Одлука за именување членови на Советот на Економскиот факултет во Скопје — — — — —	409	257.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Шумарскиот факултет во Скопје — — — — —	416
231.	Одлука за именување член на Советот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	409	258.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Електро-машинскиот факултет во Скопје — — — — —	417
232.	Одлука за именување членови на Советот на Вишата техничка школа во Битола — — — — —	409	259.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — —	417
233.	Одлука за именување член на Советот на Вишата школа за физичка култура во Скопје — — — — —	409	260.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — —	417
234.	Одлука за именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Битола — — — — —	410	261.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија во Скопје — — — — —	418
235.	Одлука за именување член на Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	410	262.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	418
236.	Одлука за именување членови на Советот на Високата економска школа во Прилеп — — — — —	410	263.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата школа за физичка култура — Скопје — — — — —	418
237.	Одлука за именување член на Советот на Вишата угостителско-туристичка школа — Охрид — — — — —	410	264.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Високата музичка школа во Скопје — — — — —	419
238.	Одлука за именување член на Советот на Високата музичка школа во Скопје — — — — —	411	265.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија — Битола — — — — —	419
239.	Одлука за именување член на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје — — — — —	411	266.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Битола — — — — —	419
240.	Одлука за именување членови на Советот на Педагошката академија во Битола — — — — —	411	267.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата техничка школа во Битола — — — — —	419
241.	Одлука за именување членови на Советот на Педагошката академија во Штип — — — — —	411	268.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Педагошката академија во Штип — — — — —	420
242.	Одлука за именување членови на органот на управување-работната заедница на Центарот за странски јазици во Скопје — — — — —	412	269.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Струмица — — — — —	420
243.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Домот за доенчиња и мали деца во Битола — — — — —	412	270.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата туристичко-угостителска школа во Охрид — — — — —	420
244.	Одлука за разрешување и именување член на Советот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух во Битола — — — — —	412	271.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Високата економска школа во Прилеп — — — — —	421
245.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје — — — — —	413	272.	Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за информирање — — — — —	421
246.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух — Скопје — — — — —	413	273.	Одлука за именување гувернер на Народната банка на Македонија — — — — —	421
247.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје — — — — —	413	274.	Одлука за именување заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —	421
248.	Одлука за разрешување и именување членови на Советот на Специјалниот завод во Демир Капија — — — — —	414	275.	Одлука за разрешување на заменикот на републичкиот секретар за финансии — — — — —	422
249.	Одлука за именување членови на Комисијата за избор на декан на Филозофско-историскиот факултет во Скопје — — — — —	414	276.	Одлука за именување заменик на републичкиот секретар за финансии — — — — —	422